

1.	Наслов на наставниот предмет	ПАТРОНАЖНО И ДИСПАНЗЕРСКО ЗДРАВСТВО			
2.	Код	ДА-314			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/акушер			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по гинекологија и акушерство Катедра по семејна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/V и VI	7.	Број на ЕКТС кредити	16
8.	Наставник	Раководител на Катедра за гинекологија и акушерство: Проф. Д-р Горан Димитров Наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по гинекологија и акушерство Раководител на Катедра по семејна медицина: Проф. Д-р Катерина Ставриќ Наставата ја изведува проф. др. Катерина Ставриќ			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положени сите предмети од I година			
10	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добиваат и да прошируваат знаење за физиолошките промени во организмот на жената за време на бременоста, породувањето и пост породилниот период - добиваат со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани од бременоста, хронични болести и ургентни состојби во акушерството - стекнат со знаења за организација на патронажното здравство - осознаат историски развој на патронажната служба во светот - разберат начин на делување на патронажното здравство - дефинираат здравствените работници и институции кои учествуваат во патронажното здравство - дефинираат таргет групи на патронажното здравство (поединец здрав/болен, семејство, група) - стекнат знаења за техники и методи на работа во патронажното здравство - стекнат знаења за правење нацрт и патронажна обиколка - учествуваат и применуваат тимска работа и процес на метода за работа - стекнат знаења за документирање во патронажното здравство (електронски записна податоци, компјутерско-информативен систем) - се запознаат со различни облици на акушерска здравствена нега и хиерархиските модели во акушерската нега - се стекнат со знаења за организација на диспанзерското здравство - стекнат со знаења за советување на пациентката околу акушерската нега, очување на репродуктивното здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по породувањето. - се стекнат со знаења за нега на новородено, доенче. - запознаат со можните компликации при болест на родилката, при стерилизација, инконтиненција, полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни операции 				

11.	<p>Содржина на предметната програма: Патронажна и диспанзерска акушерска нега на пациентката и нејзиното семејство</p> <ul style="list-style-type: none"> – антенатален период – перинатален период – постнатален период – Нега на новородено <p>-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот -Грижа за новороденото по породувањето Пуерпериум и грижа за родилката Доење и компликации во постнаталниот период Советување за контрацепција и планирање на семејството Психофизичка припрема на родилката и семејството (анте и постпартално)</p> <p>Практична настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Клиничка вежба во ординација на матичен гинеколог (8 вежби) – Клиничка вежба во ординација на општ лекар (4 вежби) – Клинички вежби во советувашиште и школо за родители (4 вежби) – Клиничка вежба во превентивен тим (предшколски диспанзер) (4вежби) – Домашно учење (40 часа) – Проблемско учење на зададена тема - семинарска работа – Дијагностичко-терапевтски програм изготвување и учество – Евалуација на постапките (audit) – Пракса во патронажна служба (150+150 часа) – Работа на терен под супервизија на патронажна сестра со дефинирана листа наактивности и евалуација од страна на супервизорот – Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групнона заеднички состаноци и да разменат искуства. 			
12.	<p>Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), практична работа, вежби, семинари Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС</p>			
13.	Вкупен расположив фонд на време	410 часови		
14.	Распределба на распложивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часа
15.2		Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби:40 часови □ 	
15.3		Практична работа	180+160	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	
16.2		Самостојни задачи		
16.3		Домашно учење-семинарска работа	40	
17.	Начин на оценување			бодови
17.1	Тестови	Континуирани проверки * бодови 18 -30 *Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа на акушерството		

	Завршен испит	Усмен испит мин. – макс. Усмен дел бодови 27 – 45 Практичен дел бодови 13 - 22				
17.2	Семинари	Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на семинарот со интерактивно учество бодови				
17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови мин.-макс. 51%-60% 1 бод 1 - 3 61%-85% 2 бода 86%- 100% 3 бода Практична настава бодови 11 - 14 Семинари: /				
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската и практичната настава и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи предвидените континуирани проверки при што во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	22.1	СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО				
		Задолжителна литература-				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Младеновиќ Д. и сор.	Гинекологија и акушерство	Завод за учебнике и наставна средства, Белград	2008
2	Ристиќ	Практична гинекологија	Freemental, Белград	2006		
3	Ристиќ	Практична опстетриција	Freemental, Белград	2001		
22.2	Доплнителна литература					